

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за јавно приватно партнерство за доделување на договор

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 840/1
19.06.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 89 од Законот за концесии и други видови јавно-приватно партнерство („Сл.весник на РМ“ бр.7/2008), Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 година донесе :

О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за јавно-приватно партнерство
за доделување на договор

Член 1

Се отпочнува постапка за институционално партнерство за доделување на Договор за јавно приватно партнерство за топлификациониот систем „Топлана“ Македонска Каменица под услови и на начин утврден со законот за концесија и други видови јавно приватно партнерство.

Член 2

Се задолжува комисијата во состав:

Тони Јакимовски - Претседател
Драган Димитровски -Зам.претседател

Стојче Гоцевски - Член
Драги Стаменковски - Член
Анжелика Маркова Бошкоска - Член

Даниела Митревска - Зам.член
Виолета Симовска - Зам член
Јордан Димитровски - Зам.член

да спроведе меѓународен тендер за ограничена постапка за институционално партнерство за доделување на договор за јавно приватно партнерство.

Член 3

По завршување на целокупната постапка се овластува Директорот да склучи договор за јавно приватно партнерство со најповолниот понудувач согласно Законот.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС М.Каменица.

Бр.07-841/1
19.06.2009 г
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Правилник

1. Се прогласува Правилникот за начинот на користење на надоместокот за дневници за службени патувања во Републиката и надоместоци за службени патувања во странство

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 854/1
19.06.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за државните службеници („Службен весник на Р.М.“ број 59/00.....36/07), член 113 од Законот за работните односи („Службен весник на Р.М.“ број 62/0557/07), член 36 став 1 точка 14 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Р.М.“ број 5/2002), член 21, 22 и 24 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Р.М.“ број 10/2008), и член 21 од Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник на општина Македонска Каменица број4/2005.) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 година донесе:

ПРАВИЛНИК

за начинот на користење на надоместокот за дневници за службени патувања во Републиката и надоместоците за службени патувања во странство

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредува: начинот на користење на надоместокот за дневници за службени патувања во Републиката и надоместоците за

службени патувања во странство од страна на вработените во единицата на локална самоуправа Македонска Каменица, висината на исплатата и правото на користење на средствата.

II. НАДОМЕСТОК ЗА ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА

Член 2

Службено патување во Републиката преставува секое извршување на работи и работни задачи надвор од седиштето на општината по налог на непосредно претпоставениот односно градоначалникот.

Службеното патување се одобрува и започнува со издавање, потпишување и евидентирање на патниот налог во соодветниот деловодник на архивата на општината.

Член 3

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоци за ноќевање изнесува 800,00 денари.

Со дневницата се врши надоместување на надоместокот за исхрана за време на службеното патување во земјата.

Доколку патувањето трае од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ од 800,00 денари, односно во износ од 400,00 денари.

Доколку патувањето трае повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.

На вработените на кои им се обезбедени ноќевање и исхрана им се следува 20% од утврдената дневница, односно 160,00 денари.

Дневниците за службени патувања, надоместокот за исхрана и теренскиот додаток, меѓусебно се исклучуваат.

Во случаевите кога висината на надоместокот за дневница за службено патување во земјата е утврдена на повисоко ниво/износ од пропишаното со колективниот договор односно со прописите за органите на државната управа, на така исплатената разлика се пресметува и плаќа персонален данок на доход.

Доколку за потребите на Општина Македонска Каменица е ангажирано надворешно лице за кого е исплатен надоместок за дневница, согласно одредбите од Законот за персонален данок на доход, се пресметува и плаќа персонален данок, а како даночна основица ќе се смета исплатената дневница.

По завршување на службеното патување, работникот е должен во рок од 3 работни дена да поднесе сметка за патните и другите трошоци. Кон сметката за патните и дневните трошоци се приложува патен налог за превоз и соодветни и веродостојни сметководствени документи со кои се стекнува правото на надоместување на настанатите трошоци.

III. НАДОМЕСТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО

Член 4

Под надоместоци за службено патување во странство се подразбираат надоместоци за: сместување, исхрана и превоз на лицето кое патува. Градоначалникот издава решение и налог за службено патување во странство.

Решението содржи податоци за: име и презиме на лицето кое патува, работни задачи што ги врши, цел на патувањето, назив на државата и местото каде ќе патува, датум на престојот, односно траењето на службеното патување, видот на превозот што ќе се користи, информација на чиј терет се сместувањето и исхраната.

Налогот содржи податоци за: име и презиме на лицето кое патува, работни задачи што ги врши, цел на патувањето, назив на државата и местото каде ќе патува, датум на престојот, односно траењето на службеното патување, видот на превозот што ќе се користи




Член 5

Издатокот за сместување при службено патување во странство се пресметува врз основа на платена сметка за хотел со категорија до четири ѕвездички. Под сместување не се подразбира сместување за дневен одмор.

Издатокот за исхрана за време на службено патување во странство се пресметува преку дневницата. Највисоките износи на дневницата за службено патување во одделни држави се утврдени во Решението за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци.

Член 6

Износот на дневницата се исплатува и тоа:

-  50% од утврдената дневница, доколку се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на Општина Македонска Каменица;
-  20% од утврдената дневница, доколку издатоците за сместувањето и исхраната не паѓаат на товар на Општина Македонска Каменица;
-  5% од утврдената дневница, доколку издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат на товар на Општина Македонска Каменица. Под стручно усовршување се подразбира посета на семинари, курсеви, симпозиуми и други видови средби организирани во странство на мултилатерална или билатерална основа.

Доколку за потребите на Општина Македонска Каменица е ангажирано надворешно лице за кого е исплатен надоместок за дневница, согласно одредбите од Законот за персонален данок на доход, се пресметува и плаќа персонален данок, а како даночна основица ќе се смета исплатената дневница.

Член 7

Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се утврдува на следниот начин:

- ✚ Една дневница – за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и доколку патувањето трае подолго од 12 часа и
- ✚ Половина дневница – за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа.

Член 8

Дневницата определена за држава во која службено се патува се пресметува од часот на преминувањето на границата на Република Македонија а дневницата определена за држава од која се доаѓа – до часот на преминувањето на границата на Република Македонија.

Доколку за службеното патување се користи авион, дневницата се пресметува од часот на полетувањето на авионот од Република Македонија до часот на враќањето на авионот во Република Македонија.

Член 9

Доколку службено се патува во повеќе земји, во заминувањето се пресметува дневницата утврдена за државата во која започнува службеното патување, а при враќање се пресметува дневницата утврдена за државата во која е завршено службеното патување.

За секое задржување, односно пропатување преку држава што трае подолго од дванаесет часа се пресметува дневницата за таа држава.

Член 10

Издатоците за превоз на службено патување во странство се пресметуваат во висина на цената од патничката тарифа за превоз со средство од оној вид и класа што е одобрено да се користи на службено патување.

Издатокот за превоз во местото на службеното патување се пресметува во висина на цената на користеното средство за јавен превоз, со исклучок за издатокот за превоз од аеродром до местото на сместување и обратно кога се признава превозот со такси возило.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во слжбен гласник на ЕЛС М.Каменица

Бр.07-855/
19.06.2009 г
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Правилникот за организација и систематизација на работните места на КИЦ „Романса“ М.Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 856/1
19.06.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 година донесе:

О Д Л У К А
За давање на согласност на Правилникот за организацијата на работата и систематизацијата на работните места во КИЦ „РОМАНСА“ Македонска Каменица

Член 1

Се дава согласност на Правилникот за организацијата на работата и систематизацијата на работните места во КИЦ „РОМАНСА“ Македонска Каменица

Член 2

Составен дел на Одлуката е Правилникот за организацијата на работата и систематизацијата на работните места во КИЦ „РОМАНСА“ Македонска Каменица.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС М.Каменица.

Бр.07-857/1
19.06.2009 г.
М.Каменица

Советна ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за давање на согласност на Стаутот на КИЦ „Романса“ М.Каменица
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 858/1
30.07.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 година донесе:

О Д Л У К А
За давање на согласност на Статутот на КИЦ „РОМАНСА“ Македонска Каменица

Член 1

Се дава согласност на Статутот на Културно-информативниот центар „Романса“ Македонска Каменица.

Член 2

Статутот на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС М.Каменица.

Бр. 07-858/1
19.06.2009 г.
М.Каменица

Советна ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за исплата на парични средства
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 844/1
19.06.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 година донесе:

О Д Л У К А
За исплата на парични средства

Член 1

На Јованчов Младен од с.Дулица , Македонска Каменица ќе му се исплатат парични средства во висина од 30.000,00 денари, како надомест за штетата што ја има претрпено од пожарот .

Член 2

Предвидените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица.

Член 3

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-845/1
19.06.2009
М.Каменица

Советна ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за формирање на комисија
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 852
19.06.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 година донесе:

О Д Л У К А
За формирање на комисија

Член 1

Се формира Комисија во состав:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Драган Димитровски | - Претседател |
| 2. Ленче Митревска Донева | - Член |
| 3. Мице Бошкоски | - Член |
| 4. Игор Ангеловски | - Член |
| 5. Тони Велиновски | - Член |

Член 2

Комисијата од член 1 на Оваа Одлука има за задача да ги разгледува апликациите поднесени до Советот на ЕЛС М.Каменица по објавениот Јавен повик за доделување на финансиски средства по основ на Програмите за култура, спорт и млади и подршка на НВО секторот и на Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица да му предложат кои апликации се најприфатливи за општината и колку средства од Буџетот на ЕЛС М.Каменица да им се исплатат.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-853/1
19.06.2009 г.
М.Каменица

Советна ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за давање на согласност на Програмата за работа на ЈП „Камена Река“ М.Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 842/1
19.06.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 година донесе:

О Д Л У К А
За давање на согласност

Член 1

Се дава согласност на Програмата за работа на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за 2009 година.

Член 2

Програмата на ЈП „Камена Река“ М.Каменица за 2009 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-843/1
19.06.2009 г.
М.Каменица

Советна ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 851/1
19.06.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 година донесе:

О Д Л У К А
За усвојување на Програма

Член 1

Се усвојува Програмата за уредување на градежно земјиште на ЕЛС М.Каменица за 2009 година.

Член 2

Програмата за уредување на градежно земјиште на ЕЛС М.Каменица за 2009 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

Бр.07-851/1
19.06.2009 г.
М.Каменица

Советна ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Врз основа на член 46 и 47 од Законот за градежно земјиште (Сл. весник на РМ бр. 82/08) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица (Сл. гласник бр.4/05) Советот на општината на седницата одржана на 19.06.2009 г. година ја донесе следната:

П Р О Г Р А М А

За уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина М.Каменица за 2009 година

Врз основа на одредбите на Законот за градежно земјиште-Законот за локална самоуправа, направена е Програма за уредување на градежното земјиште и истата претставува основа за уредување на градежното земјиште во М.Каменица за 2009 год. Програмата предвидува локалитети на кои ќе се врши уредување на градежното земјиште, обемот на уредување, висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште како и други останати активности.

Целта е да се воспостави поголем ред во комуналното уредување во општината и сите досегашни дивоградби во најголема можна мера се вклопатво урбанистичките планови и истите се легализираат.

ПРАВЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Програмата претставува основа по која ќе се врши уредување на градежно земјиште во М.Каменица за 2009 година а ќе се одвива по следните правци на делување:

1. Локалитети на кои ќе се врши уредување на градежно земјиште
- 2.Обем на уредување
- 3.Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште**
- 4.Начин на пресметување на површините
- 5.Останати активности**

Во текот на годината може да дојде до промена на обемот на реализа цијата на програмата во зависност од висината на средствата кои ќе бидат остварени.

1.Локалитети на кои ќе се уредува и обемот на уредување

- а)Локалитет „Цинкара,,
- б)Локалитет „Црквиште,,
- в)Локалитет лево од улица „Каменичка,,
- г) Локалитет „Горна река,,(Ул.,1,, и ул.,2,,
- д) Локалитет „Долна река,,
- ѓ) Централно градско подрачје
- е) Индустриска зона
- ж) Зона за мало стопанство
- з) Локалитет „Порој,,

а) **На локалитетот над „Цинкара,,** за кој е изготвен Детален урбанистички план ќе се изврши легализирање на постоечките објекти.Активностите кои ќе се превземаат на овој локалитет се од најголем обем и нивниот интензитет ќе зависи од приливот на средства кои ќе бидат собирани по основ на комуналии.

За оваа година се предвидуваат следните активности:

- Изработка на елаборати за експропријација и решавање на имотно-правните односи

- изградба на улици
- доизградба на водовод
- доизградба на канализација

За тековната година во зависност од приливот на финансиски средства по основ на комуналии приоритет ќе биде даден на пробивањето и опесочувањето на уличната мрежа и доизградба на канализациона мрежа.

б) Локалитет над „Црквиште,,

За локалитетот над „Црквиште,, треба да се заврши изработката Детален урбанистички план за легализирање на постоечките и новопредвидените станбени објекти. Изработен е Главен проект за собирање на канализационите и атмосферските води и изградба на канализациона мрежа која е во завршна фаза. Во оваа година се планираат следните активности:

- Изработка на елаборати за експропријација и решавање на имотно-правните односи
- изградба на улици
- изработка на техничка документација и изградба на водоводна мрежа

в) Локалитет лево од улица „Каменичка,,

За овој локалитет се предвидува измена на Детален урбанистички план бидејќи постојното урбанистичко решение не може да се реализира.

Уредувањето во рамките на локалитетот ќе се врши во обем сразмерно на висината на средствата приберени по основ на надоместок за уредено градежно земјиште.

г) За локалитетот „Горна река,, во 2009 година се предвидуваат следните активности:

- изработка на елаборат за експропријација на улица бр.,,2,,
- решавање на имотно правните односи
- пробивање на улица бр.,,1,, и тампонирање на истата
- пробивање на дел од ул.бр. ,,2,, со изградба на врска со ул.,,14 јуни,, по постојната траса
- доизградба на водовод и канализација за улица бр ,,2,,

д) Локалитет „Долна река,,

За овој локалитет во фаза на изработка е нов Детален урбанистички план со кој ќе се настојува да бидат вклопени нелегално изградените објекти. Во овој локалитет во зависност од обемот на собраните средства ќе се врши и уредувањето.

ѓ) Централно градско подрачје

Овој локалитет претставува потег помеѓу: Мостот на Р. Каменичка, улица Каменичка, , улица Гоце Делчево, улица Првوماјска и Р. Каменичка.

За оваа година се предвидуваат следните активности:

- Изработка на елаборат за експропријација и решавање на имотно правните односи;
- Изградба на улици;
- Изградба на градски плоштад;

е) Индустриска зона

На индустриската зона која се наоѓа во склоп на локалитетот „ЦИНКАРА,, предвидени се локации за производно-услужна дејност на сопствено земјиште.

Исто така и овде се предвидуваат следните активности:

- решавање на имотно-правните односи
- изградба на улици
- доизградба на водовод
- доизградба на канализација

ж) Локалитет за мало стопанство(Каменички рид)

За овој локалитет се предвидува изработка на детален урбанистички план во кој ќе се предвидат локации за изградба на објекти за мало стопанство од страна на општината или со изработка на урбанистички проекти од страна на лица кои ќе градат на сопствено земјиште.

з) Локалитет „Порој,,

Во овој локалите во 2009 година се предвидуваат следните активности:

- Изградба на ул.,,Македонска,,
- доизградба на водовод
- доизградба на канализација

2. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште

а) Локалитет над „Цинкара,, (во ден/м2 -нето корисна површина)

-геодетски работи и проектирање	30,00 ден/м2
-земјиште и насади -----	470,00
-пробивање улици и опесочување-----	80,00
-водовод-----	120,00
-канализација-----	100,00
ВКУПНО:	800,00 ден/м2 или13,13

Е

б) Локалитет „Црквиште,,

-геодетски работи и проектирање	30,00 ден/м2
-земјиште и насади	470,00
-пробивање улици и опесочување	80,00
-водовод	120,00
-канализација	100,00

ВКУПНО: 800,00ден/м2 или13,13Е

в) Локалитет лево од улица „Каменичка,,

-геодетски работи	10,00 ден.
-земјиште и насади	440,00
-проектирање	130,00
-пробивање на улици	150,00
-водовод	120,00
-канализација	120,00

ВКУПНО: 970,00ден/м2 или 16 Е

г) Локалитет „Горна Река,, заедно со улиците: Индустриска и Пиринска

-геодетски работи-----	10,00 ден/м2
-земјиште и насади -----	380,00
-проектирање -----	180,00
-пробивање улици и опесочување-----	150,00
-водовод -----	100,00
-канализација -----	150,00

ВКУПНО: 970,00 ден/м2 или 16 Е

д) Локалитет „Долна Река,,

-геодетски работи и проектирање _____	130,00 ден/м2
-земјиште и насади -----	320,00
-пробивање улици и опесочување-----	150,00
-водовод -----	100,00
-канализација -----	100,00

ВКУПНО: 800,00 ден/м2 или 13,13 Е

ѓ) Централно градско подрачје

-геодетски работи -----	10,00 ден/м2
-земјиште и насади -----	380,00
-проектирање -----	120,00
-пробивање улици и опесочување-----	290,00
-водовод -----	150,00
-канализација -----	150,00

ВКУПНО: 1100,00 ден/м2 или 18 Е

е) Индустриска зона

-геодетски работи-----	10,00 ден/м2
-земјиште и насади-----	390,00
-проектирање-----	120,00
-пробивање улици-----	150,00
-водовод-----	140,00
-канализација-----	150,00

ВКУПНО: 960,00 ден/м2 или 15,7 Е

ж) Локалитет лево од ул.,,14 јуни,, до спој со ул.,,В.Јоциќ,, за индивидуалните станбени згради

-геодетски работи-----	10,00
-земјиште и насади-----	380,00
-проектирање-----	150,00
-пробивање на улици и опесочување-----	150,00
-водовод-----	250,00
-канализација-----	290,00

ВКУПНО: 1280,00 ден/м2 или 21 Е

з) Локалитет за мало стопанство (Каменички Рид)

-геодетски работи и проектирање-----	200,00
-пробивање улици-----	140,00
-водовод-----	150,00

ВКУПНО: 490,00 ден.м2 или 8 Е

с) Деловни простори и дуќани

I зона-----	1600,00 ден/м2 или 26 Е
II зона-----	1460,00 ден/м2 или 24 Е
III зона-----	1280,00 ден/м2 или 21 Е

Цената која е предложена за деловните објекти во оваа програма ќе важи и при пренамена од станбен во деловен простор за сите локалитети соодветно на зоните на кои припаѓаат.

За улиците: Езерска, Осоговска, (јужно од спојот со ул. Г.Делчев), Илинденска, Македонска и В.Јоциќ цената за уредување на земјиштето за индивидуалните станбени објекти ќе изнесува 800, 00 ден. или 13,13 Е.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Сите позиции ќе се работат по приоритет а степенот на извршување на работите ќе зависи од обезбедувањето на потребните финансиски средства
- 2.Надоместокот за уредување на градежно земјиште за надградба или доградба изнесува 50%од надоместокот предвиден со оваа Програма во зависност од локалитетот и зоната во која се наоѓа објектот.
- 3.За дограден или надграден простор,чија корисна површина е поголема од 60 м2 надоместокот ќе се плаќа 100%.
- 4.За изградените дивоградби кои ќе бидат легализирани ќе се обезбедат посебни поволности за наплата на комуналии на повеќе рати но не повеќе од 12 рати.
5. Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа во противвредност на ЕВРО на денот на плаќање според курсот на НБ на Р. Македонија.
- 6.Инвеститор кој гради нов објект на местото на стар објект се ослободува од плаќање надоместок за површината од стариот објект за кој има платено комунален надоместок и ја плаќа разликата на површината меѓу стариот и новиот објект но ослободувањето може да биде до 50% од новата површина.
- 7.Плаќањето за приклучок на водовод,канализација и електрика кон кон јавните претпријатија паѓа на терет на корисникот на локацијата.Општината има обврска да ја доведе главната линија на оддалеченост до 30 метри од објектите предвидени со ДУП под услов да се подмирени обврските на сопственикот на име надомест за уредување на градежно земјиште-комуналии.
- 8.Корисникот на градежно земјиште ќе се стекне со право на приклучок на инфраструктурни објекти кога ќе изврши уплата на најмалку 50% од висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште а за останатиот дел ќе склучи договор за плаќање на рати.

9. При експропријација на земјиште и насади за изградба на улици може да се врши компензација на комуналиите со вредноста на експроприраниот имот.
10. Трошоците за пристап до дворното место, потпорни ѕидови и сл. паѓаат на терет на корисникот на локацијата.
11. Трошоците за дислокација на водовод, канализација и електрика во дворните места на стари и нови локации, доградби и надградби паѓаат на терет на корисникот на локацијата.
12. Правните и физички лица кои имаат потреба за одредени работи да вршат прекопување на улици, тротоари, паркинзи, локални патишта и сл. должни се да обезбедат одобрение од општината.
13. За времени објекти во зависност од локацијата и зоната во која се наоѓаат се плаќа 50% од пресметковната вредност по оваа Програма.
14. Станбен простор, кујни, салони, шпајзеви, ходници и санитарии се плаќа 100%
15. Станбен простор во поткровје со висина до 2,5 метри се плаќа 10% а над 2,5 м 100%
16. За логии и балкони се наплаќа 20%
17. За помошни простории, остава за гориво, котлара, визба и сл. се наплаќа 30%, а за гаражи се наплаќа 10% од површината.
18. За деловни простории се плаќа 100%, за магацини и помошни простории во деловни објекти се наплаќа 40%.
19. За сите бесправни објекти кои се легализирани и потврдени со ДУП ќе се плаќа надомест според цените дадени во поедини зони.
20. Надоместокот за уредување на бесправните објекти вклопени во ДУП ќе се пресметува со мерење на површините на објектите на лице место од страна на стручна служба на општината и сопственикот ќе се задолжува со решение.
21. За сопствениците на бесправни објекти кои се легализирани и вклопени во ДУП доколку надоместокот за уредување на градежно земјиште го платат во готово во една рата општината ќе пресметува попуст од 20% а доколку се плаќа на две или повеќе рати овој попуст нема да важи.
22. На барање на градителот поради економски причини може да се одобри изградба наместо П+1 само Приземје за објекти-индивидуални станбени згради со габарит согласно ДУП во локалитети каде што е изградена комплетната инфраструктура (водовод, канализација, електрична мрежа и пробиени улици)

Програмата е изработена врз основа на согледувањата за состојбите на општината и очекуваниот прилив на средства за таа намена.

Бр.07-851/1
19.06.2009 г.
М.Каменица

Советна ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за формирање на месна самоуправа
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 848/1
19.06.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 ,а согласно член 82 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ “ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 година донесе:

О Д Л У К А
За формирање на месна самоуправа

Член 1

Територијата на градот Македонска Каменица се дели на две месни самоуправи:

- Каменица 1 и
- Каменица 2

Член 2

Административната граница која ги дели подрачјата на месните самоуправи е текот на Каменичка Река и тоа:

- Десната страна од текот на Каменичка река е Каменица 1
- Левата страна од текот на Каменичка река е Каменица 2

Член 3

Се задолжува Одборот за месна самоуправа да спроведе постапка за избор на членови на Месните самоуправи Каменица 1 и Каменица 2.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС М.Каменица .

Бр.07-849/1
19.06.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за давање на согласност на Правилникот за исплата на парични средства за новородено дете

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 846/1
19.06.2009г.
М.Каменица

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник на РМ,, бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.каменица („СЛ.гласник на општина М.Каменица,, бр.4/2005) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 19.06.2009 година донесе:

П Р А В И Л Н И К
за исплата на парични средства за новородено дете

Член 1

Со овој Правилник се утврдува висината, условите и начинот на исплата на парични средства за секое живо новородено дете на територијата на ЕЛС Македонска Каменица.

Член 2

За секое живо новородено дете на теритоеријата на ЕЛС М.Каменица ќе се исплатуваат парични средства од Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица во вид на еднократана парична помош.

Член 3

Висината на паричните средства која ќе се исплатува на секое живо новородено дете на територијата на ЕЛС М.Каменица изнесува 3.000,00 денари.

Член 4

Висината на паричните средства која ќе се исплатува на првото дете родено во новата календарска година на територијата на ЕЛС М.Каменица изнесува 6.000,00 денари.

Член 5

За исплата на парични средства врз основа на член 2 од овој Правилник потребно е да се поднесе барање до Општина Македонска Каменица поткрепено со соодветна документација.

Член 6

Кон барањето за исплата на парични средства потребно е да се достават следните документи:

- Извод од родените за новороденото дете

- двата или еден од родителите на новороденото дете да се со постојано живеалиште на територијата на ЕЛС М.Каменица, што се утврдува врз основа на важечка лична карта или уверение за жителство
- Трансакциона сметка на еден од родителите

Член 7

Рокот за доставување на потребните документи од член 6 од овој Правилник изнесува 30 дена од денот на раѓањето на детето, кај овластениот службеник во ЕЛС Македонска Каменица.

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Македонска Каменица.

Бр.07-847/1
19.06.2009 г.
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица
Претседател
Драган Димитровски дипл.руд.инж. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 40 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/1996,6/2002,40/2003,49/2006) и член 38 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општината бр.4/2005), Градоначалнико на општина М.каменица донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

За разрешување на ВД Директор

Член 1

Мире Илиевски од Македонска Каменица се разрешува на должноста директор на ЈП „ДОМИНГ“ М.Каменица.

Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-746/1
03.06.2009 г.

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 41 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/1996,6/2002,40/2003,49/2006) и член 38 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општината бр.4/2005), Градоначалнико на општина М.каменица донесе:

РЕШЕНИЕ

За именување на ВД Директор

Член 1

Блажо Вангеловски од М.Каменица се именува за Вршител на должноста директор на ЈП „ДОМИНГ“ М.Каменица

Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-747/1
03.06.2009 г.

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 40 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/1996,6/2002,40/2003,49/2006) и член 38 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општината бр.4/2005), Градоначалнико на општина М.каменица донесе:

РЕШЕНИЕ

За разрешување на Директор

Член 1

Стојан Јефремов од Македонска Каменица се разрешува на должноста директор на ЈП „Камена Река“ М.Каменица.

Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-516/1
27.04.2009 г.

Градоначалник
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 41 од Законот за јавни претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/1996,6/2002,40/2003,49/2006) и член 38 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општината бр.4/2005), Градоначалнико на општина М.каменица донесе:

РЕШЕНИЕ

За именување на ВД Директор

Член 1

Драги Стаменковски од М.Каменица се именува за Вршител на
должноста директор на ЈП„Камена Река“ М.Каменица

Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.08-517/1
27.04.2009 г.

Градоначалник
М- р Дарко Митевски с.р.

СОДРЖИНА	СТРАНА
1.Заклучок за прогласување на Одлука	1
2.Одлука за отпочнување на постапка за јавно приватно Партнерство за доделување на договор	1
3.Заклучок за прогласување на Правилник	2
4. Правилник за начинот на користење на надомест за дневници за Службени патувања во Републиката и надоместоци за службени патувања во странство	2
5.Заклучок за Прогласување на Одлука	5
6.Одлука за давање на согласност на Правилникот за организација и систематизација на работните места во КИЦ„Романса„М.Каменица	5
7.Заклучок за прогласување на Одлука	6
8. Одлука за давање на Согласност на Статутот на КИЦ „ Романса“	6
9.Заклучок за прогласување на Одлука	7
10.Одлука за исплата на парични средства	7
11.Заклучок прогласување на Одлука	8
12.Одлука за формирање на Комисија	8
13. Заклучок за прогласување на Одлука	9
14.Одлука за давање согласност	10
15.Заклучок за прогласување на Одлука	11
16.Одлука за усвојување на Програма	12
17.Заклучок за прогласување на Одлука за формирање на месна Самоуправа	17
18.Одлука за формирање на месна самоуправа	18
19.Заклучок за прогласување на Одлука	18
20.Правилник за исплата на парични средства за новородено дете	19
21.Решение за разрешување на директор на ЈП„Доминг“ М.Каменица	20
22.Решение за именување на ВД Директор на ЈП„Доминг“М.Каменица	21
23.Решение за разрешување на директор на ЈП;Камена Река“М.Каменица	22
24.Решение за именување на ВДдиректор наЈПКамена Река“М.Каменица	22
25.Содржина	23